

Два модела за нашето практикување

Ришо Косеи Каи е световна Будистичка организација чија света списа е Тројната Лотос Сутра. Таа била создадена од Основачот Никјо Нивано и Ко-основачот Мјоко Наганума во 1938. Оваа организација е составена од обични луѓе и Жени кои имаат верба во Будата и стремат да ја збогатат нивната духовност преку примена на неговите учења во секојдневниот живот. И во локалните заедници и на меѓународно ниво, ние, под водството на Претседателот Ничико Нивано сме многу активни во промовирање на мир и благосостојба преку алтруистички активности и соработка со други организации.

Живеејќи го Лотосот Број 188 (Мај 2021)

Објавено од Ришо Косеи Каи
Фумон Медиа Центер, 2-7-1 Вада,
Сугинами-Ку, Токио, 166-8537 Јапонија
Тел: +81-3-5341-1124
Факс: +81-3-5341-1124
Имејл: living.the.lotus.rk-international
@kosei-kai.or.jp

Сениор Едитор: Кеиичх Акагава
Едитор: Кемсуке Осада
Цош Едитор: Александар Димовски
Уредувачкиот тим на Меѓународното
Ришо Косеи Каи

Иако ние можеби се имаме убедено себеси дека во основа сме го совладале учењето, се додека ние влетуваме во такви видови на проблеми кои нè пресекуваат во реалниот живот, ние плачеме без потреба и завршуваме право таму каде што бевме пред да почнеме со нашето практикување.

Законот на причинетост е основното учење на Будизмот кое истакнува дека сите нешта се креваат меѓузависно согласно со условите. “Условот” е средба. Заради тоа, фер е да се каже дека на шето духовно практикување се содржи од преусмерување на нашите средби во позитивни насоки.

Еден модел за правење на ова е покажан во поглавје 12 на Лотос Сутрата, “Девадата,” кој нè подучува дека без обзир со колку непријатни ситуации ние се соочуваме Ѓ или колку несогласни се луѓето кои ги сретнуваме Ѓ ние треба да ги прифатиме сите нив како учители кои можат да нИ помогнат да станеме вистински практикувачи.

Друг модел е практикувањето на Бодисатвата Никога ш Незаслужен за Почит на почитувањето на буда природата, кој е подучуван во поглавје 20. Ова поглавје нИ покажува дека без обзир како личноста нИ изгледа сега, ние треба да го сметаме него или неа како иден буда преку практикување во духот на Бодисатвата Никогаш Незаслужен за Почит, кој ги почитува сите луѓе.

Јапанскиот монах Ничирен (1222-82) често ја употребувал фразата “семиња на будаство.” На нас сите нИ се дадени семињата да станеме буди, но ако не ги наводнуваме нив и изложуваме на сончева светлина, ние нема да бидеме способни да им помогнеме на тие семиња да никнат, растат, и процутат.

Секој пат кога вие влетате во тешкотии, повикајте ги тие два модели, прифатете ги вашите тешкотии како поволни состојби, и стремете се да ги направите вашите средби со другите позитивни. Преку правање на ова, вие постепено ќе станете вистински практикувачи на Будините учења.

Никјо Нивано, Каисо зуикан 10 (Косеи Издавачка куќа, 1997), стр. 72-73

Насловот на овој билтен, Живеејќи го Лотосот- Будизам во секојдневниот живот, ја пренесува нашата надеж за стремење кон практикување на учењата на Лотос Сутрата во секојдневниот живот во несовршен свет за да ги збогатиме и направиме нашите животи повредни за живеење, како што убавите лотосови цвеќиња цветаат во калливо езерце. Овој билтен има за цел да им помогне на луѓето насекаде во светот да го применат Будизмот полесно во нивните секојдневни животи.



President's Message

Живеејќи обзирно

Поч. Ничико Нивано
Претседател, Ришо Косеи-каи

Без да се прават разлики

Од времето кога ние се будиме насабајле се до времето кога одиме да спиеме, ние без да знаеме ги делиме нашите многу дела во важни и не толку важни, зар не? Ние несакаме да го занемариме сутра рецитирањето, но фамилијарните средби имаат тенденција да станат неентузијастични . . . и така натаму.

“Единичното најважно нешто е вашиот ум денеска, во овој момент.” Така објавил Зен мајсторот Докјо Етан, алијас Шоју Ројин (1642-1721). Но станувањето наутро, облекувањето, миењето на на шето лице, поздравувањето на нашите членови на фамилијата, и, после тоа, изведувањето на сутра рецитирањето, одењето на работа, и дискутирање на бизнисот Ѓ секој и секое дели е “единичното најважно нешто.” Со други зборови, ние треба темелно да се посветиме себеси на секоја од тие дела и да им се приближиме на нив со истата обзирност.

Сепак, да се прави така е тешко, не само заради тоа што ние сме зафатени, но заради тоа што ние правиме разлики помеѓу нештата. Вистински, се што ние правиме има значајност и вредност, но ние мислиме дека некои нешта заслужуваат повеќе напори, и така ние им посветуваме повеќе внимание. Или ние одлучуваме дека можеме да пуштиме некои, што е погодно за нас, “да се лизнат” Ѓ но тие тогаш стануваат изрази на неискрени зборови и дела, зар не?

Мене ми беше кажана фразата “нема рангирање помеѓу убавината на цвеќињата.” Ако ние гледаме на нештата без некаква површна проценка како што е допадновање или не, ние можеме да ги прифатиме сите нив како важни и значајни.

“Шојуто” во Шоју Ројин е превод на самадхи, што значи оставање на нашите сопствени мисли и концентрирање на вашиот ум на едно нешто. Со цел да се концентрираме на делата “денеска, во овој момент,” ние треба да заборавиме на тоа што е погодно.

Мислејќи на другите луѓе

Ајде сега да се осврнеме на обзирното живеење од друг агол. Да земам пример од мојот дом, во зима треба одредено време за жешката вода да почне да тече, што значи дека ладната вода тече низ чешмата одредено време, Затоа, наместо да ја пуштиме таа вода да пропадне, ние ја собираме во сад и ја употребуваме како навлажнувач. Овој вид на снаодливост Ѓ да не се дозволи дури ни мала количина на вода да пропадне Ѓ е пример на едно мало дело кое може да води кон обзирно живеење. И ова е вистина не само за водата: посветување на мало внимание на нештата кои ние обично не ги приметуваме може да води кон правење на подобра употреба на нив.

Дури и активностите како читање на поезија која употребува форми како танка и хаику може да нè тренира нас да посветиме внимание на моментот во нашите секојдневни животи и да го фокусира нашиот ум на нашата околина.

Еве ја поемата од Тачибана Акеми (1812-68). “Кога нови лисја доаѓаат, / Без обзир која планина ја гледаш / Или кој вид на дрво ти го гледаш, / Каква прекрасна глетка е тоа.” Оваа весела поема ја рефлектира сегашната сезона. Набљудувајќи ги боите и промените на четирите сезони, како што овој поет прави, може да води да се чувствуваме среќни во нашите обични животи и да го негуваме умот на негување и вреднување на ова време баш сега.

Сепак, ако ние само имаме нејасен поим што значи да се живее обзирно, ние сме склони да бидеме заведени од нашите вообичаени стилови на живеење. Како ние можеме да го направиме нашето однесување и дела, во сите времиња и на сите места, да станат природно обзирни?

Поглавје 24 на Лотос Сутрата, “Бодисатвата Чудесен Звук,” ги опишува многуте замадхи достигнати од Бодисатвата Чудесен Звук. Основата на секое од тие самадхи е бодисатва заветот, како што е, “Јас ќе е ги ослободам не само тие луѓе со кои јас имам поврзаности, но сите тие со кои јас сеуште немам поврзаност,” или “исто како факел што ја осветлува околината околу него, јас ќе сјаам врз луѓето со сјајното светло на мудроста.”

Со други зборови, било да ние правиме завет да му помогнеме на некој до нас или да донесеме среќа на некој во далечна земја, ние не можеме а да не ги живееме нашите животи обзирно кога ние се посветуваме себеси да изведеме барем едно дело како миенето на нашето лице.

Ова е состојба на ум во која ние можеме да прифатиме се што гледаме како “прекрасна глетка да се види,” и се додека ние правиме така, нашите денови секогаш ќе бидат полни со чувства на среќа.

(Од *Косеи*, Мај 2021)

Тројната Лотос Сутра

Резиме и клучни точки за секое поглавје

Никио Нивано



Сутрата на Лотосовиот Цвет на Чудесната Дарма Поглавје 27 Претходните дела на Кралот Чудесно Украсување

Тука ние ја имаме приказната на Кралот Чудесно Украсување, неговата жена, Чиста Доблест, и нивните два сина, принцевите Чист Трезор и Чисти Очи, кои постоеле одамна во далечното минато.

Приказната на Кралот Чудесно Украсување

Жената на кралот и синовите се следбеници на Будината Дарма и принцевите сакаат кралот да се откаже од неговите преокупации со други учења и да ја препознае ретката одличност на оваа Дарма. Кога принцовите дојдоа во можност да слушнат дека будата наречен Громогласен Облак Глас Констелација Крал Цветна Мудрост го објаснува највисокото учење од сите, Дарма Цвеќе Сутрата, тие ревносно сакаа да го донесат кралот да слушне. Тие ја консултираа нивната мајка, која ги советуваше дека, со цел да го трогнат срцето на кралот, тие треба да се обидат да ги употребат нивните транседентни моќи за да покажат некој вид на чудо.

Така, принцевите отидоа пред кралот, скокнаа во небото, и чекореа низ воздух. Тие изливаа оган и вода од нивните глави и стопала, ронеа слободно во земјата, и ги правеа сите видови на неверојатни нешта. Кралот е изненаден, и кога ги прашува нив каде тие ги научија таквите транседентни моќи, тие одговорија дека нивниот учител е Будата Громогласен Облак Глас Констелација Крал Цветна Мудрост, кој ја подучува Дарма Цвеќе Сутрата. Кралот веднаш посакува да го види овој буда, и прерадуваните принцеви, не сакајќи да ја изгубат можноста, отидоа до нивната мајка и добија дозвола од неа да го напуштат домот и да се посветат себеси на проучување на Патот под будата.

Влијанието на принцевите го донесоа не само кралот, туку исто така неговата жена исто како и министрите, дворските дами, и многу други граѓани од нацијата кон будата да ја слушнат Дармата. Будата го уверил Кралот Драгоценно Украсување дека тој ќе стекне просветлување како буда, и кралот, при слушување на ова, го дава неговото кралство на неговиот брат и, заедно со неговите придружници, ја напушта неговата палата и дом во стремеж кон вербата.





Добрите причини и Услови не водат нас да ја сретнеме Лотос Сутрата

После долго практикување, кралот ја достигнува високата состојба наречена Самадхи на Украсување со Сите Чисти Заслуги. Тој му кажува на будата дека тој го должи ова целосно на неговите синови, принцовите. Будата потврдува дека ова е навистина точно и дека добриот пријател или добриот учител е секако голема причина и услов кој ги води и трансформира луѓето, овозможувајќи им нив да го видат будата и ги поттикнува нив да ја бараат будината мудрост.

Навистина, ние треба да ја осознаеме важноста на причинските односи: затоа што ние ја практикувавме прекрасната Дарма во нашите минати животи можеме да ја учиме Лотос Сутрата денеска б заслугите од нашите дела станаа причина која не доведе да го сретнеме тој добар пријател или учител (условот).

Заради тоа, ако ние ја пренесеме Дармата до колку што е можно повеќе луѓе во овој живот, ние можеме да ја достигнеме најголемата увереност дека ние ќе ја сретнеме прекрасната Дарма во нашиот следен живот. Ова е лекцијата која ние треба да ја научиме од приказната на Кралот Чудесно Украсување. И тоа е првата точка во ова поглавје.



Добрите причини и Услови не водат нас да ја сретнеме Лотос Сутрата

Трансцедентните моќи на принцевите го симболизираат целосното трансформирање на нивните карактери, и, следствено на тоа, однесувањето во нивните секојдневни животи, преку нивното учење на Будините учења и нивната верба во нив. Преку демонстрација на тие промени на нивниот татко, принцевите ја демонстрираат вредноста на Будината Дарма и ја разгоруваат желбата на кралот да го бара Врвното Совршено Разбудување.

Додека е важно, кога ги водиме луѓето, да ја разјаснуваме Будината Дарма, тоа што навистина делува е демонстрацијата и акцијата. Ова е особено вистина кога луѓето кон кои сакаме да допреме се членови на фамилијата или колегите од работа, заради тоа што без обзир што можеме да кажеме за Дармата, освен ако нашето однесување е за почит, ние можеме да ги направиме другите да ја презираат или да се сомневаат во Будината Дарма. Ова е причината зошто приказната на кралот ја зема таквата форма.

Мајката на принцевите е мудра жена во охрабрување на нивната демонстрација. Нивниот татко, кралот, е неспоредливо за почит исто така во тоа што тој е спремен да ги стави настрана неговите предрасуди и да го сврти неговото уво кон вистината. Со цел да ја сфати вистината, личноста мора да го има баш ваквиот вид на ментална флексибилност.





Религиозна верба на водачите

Друга важна тема во ова поглавје е влијанието кое религиозните погледи на кралот и неговите практикувања го имаат врз министрите на владата и граѓаните на нацијата. Како практично нешто, ние мораме сериозно да ја земеме во обзир соодветноста на влијанието на религиозната верба на луѓето на позиции на лидерство во општеството.


Религиозната верба е фундаментално индивидуална работа, и кога политиката или моќта станува вмешана, вербата е склона да стане корумпирана. Но кога почитуван водач има верба во Вистинската Дарма, многу луѓе се засегнати како прашање на правец, и нема ништо извалкано или валкачко во таквото влијание. Фактички, тоа е најздраво влијание од точно правиот вид. Заради ова, ние треба да сакаме тие кои водат големи бројки на луѓе да развијат соодветно чувство на религиозна верба во самите нив. Сепак, апсолутно нема потреба за нив да ја форсираат таа верба на луѓето кои ги водат. Ако, благодарение на нивните здрави религиозни чувства, нивниот карактер е доблесен и достоинствен, нема да промаши да има позитивно влијание на многу од луѓето кои тие ги водат. Тоа е друга значајна лекција во ова поглавје.

Ова е Енглески превод на текст кој оригинално се појавил на Јапански во Хокке санбу ксо: Каку хон но арамасхи то сотен, од Поч. Никјо Нивано, основачот на Ришо Косеи-каи (Косеи Издавачка Куќа, 1991 (ревидирано издание, 2016)), стр. 216-21.





Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement



Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, USA
TEL: 1-808-455-3212 FAX: 1-808-455-4633
Email: sangha@rkhawaii.org URL: <http://www.rkhawaii.org>

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1809 Nani Street, Wailuku, HI 96793, USA
TEL: 1-808-242-6175 FAX: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, USA
TEL: 1-808-325-0015 FAX: 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, USA
POBox 33636, CA 90033, USA
TEL: 1-323-269-4741 FAX: 1-323-269-4567
Email: rk-la@sbcglobal.net URL: <http://www.rkina.org/losangeles.html>

Please contact Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas**

Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, USA
POBox 778, Pacifica, CA 94044, USA
TEL: 1-650-359-6951 Email: info@rksf.org

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

- Rissho Kosei-kai of Sacramento**
- Rissho Kosei-kai of San Jose**

Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016, USA
TEL: 1-212-867-5677 Email: rkny39@gmail.com URL: <http://rk-ny.org>

Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, USA
TEL: 1-773-842-5654
Email: murakami4838@aol.com URL: <http://rkchi.org>

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

URL: <http://www.rkftmyersbuddhism.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th St., Oklahoma City, OK 73112, USA
POBox 57138, Oklahoma City, OK 73157, USA
TEL: 1-405-943-5030 FAX: 1-405-943-5303
Email: rkokdc@gmail.com URL: <http://www.rkok-dharmacenter.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Denver

1255 Galapago St. #809 Denver, CO 80204, USA
TEL: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

617 Kling Drive, Dayton, OH 45419, USA
URL: <http://www.rkina-dayton.com>

The Buddhist Center Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First St., Suite #1, Los Angeles, CA 90033, USA
TEL: 1-323-262-4430 FAX: 1-323-269-4567
Email: dharmasa@rksabuddhistcenter.org
URL: <http://rksabuddhistcenter.org>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

(Address) 6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, USA
(Mail) POBox 692148, San Antonio, TX 78249, USA
TEL: 1-210-558-4430 FAX: 1-210-696-7745
Email: dharmasanantonio@gmail.com
URL: <http://www.rkina.org/sanantonio.html>

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, USA
TEL: 1-253-945-0024 Email: rkseattlewashington@gmail.com
URL: <http://buddhistlearningcenter.org>

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Please contact RKINA

Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP, CEP 04116-060, Brasil
TEL: 55-11-5549-4446, 55-11-5573-8377
Email: risho@rkk.org.br URL: <http://www.rkk.org.br>

Risho Kosei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP, CEP 08730-000, Brasil

在家佛教韓國立正佼成會

〒 04420 大韓民國 SEOUL 特別市龍山區漢南大路 8 路 6-3
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
TEL: 82-2-796-5571 FAX: 82-2-796-1696

在家佛教韓國立正佼成會釜山支部

〒 48460 大韓民國釜山廣域市南區水營路 174, 3F
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
TEL: 82-51-643-5571 FAX: 82-51-643-5572

社團法人在家佛教立正佼成會

台灣台北市中正區衡陽路 10 號富群資訊大廈 4 樓
4F, No. 10, Hengyang Road, Jhongheng District, Taipei City 100, Taiwan
TEL: 886-2-2381-1632, 886-2-2381-1633 FAX: 886-2-2331-3433

台南市在家佛教立正佼成會

台灣台南市東區崇明 23 街 45 號
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
TEL: 886-6-289-1478 FAX: 886-6-289-1488
Email: koseikaitainan@gmail.com

Rissho Kosei-kai South Asia Division

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8141 FAX: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsikhel, Sanepa-1, Lalitpur, Kathmandu, Nepal

Rissho Kosei-kai of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata North

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059,
West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center

Ambedkar Nagar, West Police Line Road, Rumpur, Gaya-823001,
Bihar, India

Rissho Kosei-kai of Patna Dharma Center

Please contact Rissho Kosei-kai of Kolkata

Rissho Kosei-kai of Central Delhi

77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar,
New Delhi 110060, India

Rissho Kosei-kai of Singapore

Please contact Rissho Kosei-kai International

Rissho Kosei-kai of Phnom Penh

W.C. 73, Toul Sampaov Village, Sangkat Toul Sangke, Khan Reouseykeo,
Phnom Penh, Cambodia

RKISA Rissho Kosei-kai International of South Asia

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8141 FAX: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai of Bangkok

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218 Email: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei Dhamma Foundation

No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
TEL: 94-11-2982406 FAX: 94-11-2982405

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

Please contact Rissho Kosei Dhamma Foundation

Rissho Kosei-kai Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
TEL: 880-2-41360470

Rissho Kosei-kai Mayani

Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Damdama

Damdama Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Satbaria

Village: Satbaria Bepari Para, Chandanail, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Chendhirpuni

Village: Chendhirpuni, P.O.: Adhunogar, P.S.: Lohagara, Chittagong,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai Raozan

Dakkhin Para, Ramzan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Laksham

Village: Dhupchor, Laksham, Comilla, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Dhaka

408/8 DOSH, Road No 7 (West), Baridhara, Dhaka, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Cox's Bazar

Ume Burmize Market, Tekpara, Sadar, Cox's Bazar, Bangladesh

Please contact Rissho Kosei-kai Bangladesh

Rissho Kosei-kai Patiya**Rissho Kosei-kai Ramu****Rissho Kosei-kai Aburkhiln****Buddiyskiy khram "Lotos"**

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk 693005, Russia
TEL: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai of Hong Kong

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road, North Point, Hong Kong, China

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai**Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar**

(Address) 15F Express Tower, Peace avenue, khoro-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia
(Mail) POBox 1364, Ulaanbaatar-15160, Mongolia
TEL: 976-70006960 Email: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Erdenet

Please contact Rissho Kosei-kai International

Rissho Kosei-kai di Roma

Via Torino, 29, 00184 Roma, Italia
TEL/FAX: 39-06-48913949 Email: roma@rk-euro.org

Please contact Rissho Kosei-kai di Rome

Rissho Kosei-kai of Paris**Rissho Kosei-kai of Venezia****Rissho Kosei-kai of the UK**

29 Ashbourne Road, London W5 3ED, UK
TEL: 44-20-8933-3247 Email: info@rkuk.org URL: <https://www.rkuk.org>
Facebook: <https://www.facebook.com/rkuk.official>
Twitter: https://twitter.com/rkuk_official
Instagram: https://www.instagram.com/rkuk_official

Rissho Kosei-kai International Buddhist Congregation (IBC)

166-8537 東京都杉並区和田 2-7-1 普門メディアセンター 3F
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan
TEL: 03-5341-1230 FAX: 03-5341-1224 URL: <http://www.ibt-rk.org>